

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ: ХАКАТОН „Е-ЗДРАВСТВО“

\* Ве молиме пополнувајте ги само сините полиња

Име на апликант				
Име на проект				
Име и презиме на оценувач				
Критериум	Одлука (описно образложение)	А (Поени 1-10) Внесете поен за критериумот (не за секој подкритериум одделно, освен за критериум I)	Б	А*Б
<b>Критериум I</b> <b>Релевантност на идејата и степен на иновативност (апликација дел I)</b>	<i>Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој подкритериум</i>	10	1.5	15
Проблемот и потребата за решението се јасно дефинирани				
Целите на предлог-решението се во согласност со критериумите од јавниот повик и целта на хакатонот				
Решението нуди можност за дигитализирање на постоечки процес/активност од здравствениот систем				
Направено е истражување на постоечки решенија за ист или сличен проблем како предлог-решението и се гледа јасна предност кај предлог-решението во однос на постоечките решенија				
Предлог проектот содржи јасна позиција и потенцијал за интелектуална сопственост (постои јасна стратегија за заштита на интелектуална сопственост)				
<b>Критериум II</b> <b>Капацитет на проектниот тим (апликација дел II)</b>	<i>Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој подкритериум</i>	10	2.0	20
Квалификациите на предложениот проектен тим одговараат на потребите за експертиза за реализација на предлог-решението				
Постои јасна и добро балансирана распределба на задачите и на одговорностите (пр. развој, дизајн, имплементација, маркетинг и продажба)				
<b>Критериум III</b> <b>Квалитет на проектот и презентација на решението (апликација дел III)</b>	<i>Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој подкритериум</i>	10	1.5	15
Презентацијата на решението ги покрива сите релевантни прашања од проблем, решение, пазар, тим, финансиски модел итн. и истата е испорачана на јасен и концизен начин				
Предвидените ресурси/трошоци за секоја активност се соодветно и реално испланирани за постигнување на очекуваните резултати				
Предлог-проектот содржи добро развиена временска рамка на активности за развој и реализација на предлог-решението				
<b>Критериум IV</b> <b>Можност за имплементација и потенцијал на пазарот (апликација дел IV)</b>	<i>Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој подкритериум</i>	10	3.0	30
Тимот има направено анализа на пазарот и ги има презентирани релевантните резултати (има прибрано релевантни информации од потенцијалните потрошувачи/корисници)				
Предлог-решението може лесно да се интегрира во поголем систем т.е. не постојат технички пречки за негова имплементација				
Тимот има план на активности за пристап до потрошувачите/крајните корисници				
Постои квалитетна и реална анализа на ризици и предлог мерки за надминување на ризиците поврзани со реализација и имплементација на решението				
<b>Критериум V - Влијание на решението (апликација дел I)</b>	<i>Образложение за секој подкритериум (освен за поткритериумот кој се однесува на застапеноста на жени и млади во управувањето)</i>			
Решението ќе придонесе за обезбедување на подобар квалитет на живот и подобро здавје на таргет групата на крајни корисници	<i>Имајте предвид дека максималниот број на поени за овој поткритериум е 5 поени.</i>	5	2.0	20
Решението ќе влијае врз промена на навиките и поголема дигитализација на работењето на здравствениот систем во државата	<i>Имајте предвид дека максималниот број на поени за овој поткритериум е 5 поени.</i>	5		
		<b>Вкупно поени</b>		<b>100</b>

Име и презиме + Потпис

Скала за оценување (не е применлива за критериум „Влијание“)

- 1-2 - лош проект / не ги задоволува основните барања
- 3-4 - недоволно добар проект / задоволува мал дел од основните барања
- 5-6 - солиден проект / ги задоволува повеќето основни барања
- 7-8 - добар проект / ги задоволува сите основни барања
- 9-10 - одличен проект во вистинска смисла на зборот